



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Агенција за електронски комуникации**

I.1.2)Адреса:**Кеј Димитар Влахов бр.21**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.aec.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Виолета Стјеповиќ ПопАцева** Адреса на е-пошта:**violeta.popaseva@aec.mk**

Телефон/Факс:**3289212/02 32 24 611**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Проектантски надзор за потребите при изградбата на антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 60

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **31.01.2014**

IV.1.2)Број на добиени понуди:

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство,услуги и промет БИЛД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Руди Чаевац бр.43-4**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **11070000 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **10950000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **28.02.2014**